



Финансиски извештаи за работењето на
Сава пензиско друштво а.д. Скопје
За период од 01.01.2022 до 31.03.2022



Содржина

1. Биланс на состојба на ден 31.03.2022 година	3
2. Биланс на успех за период од 01.01.2022 – 31.03.2022 година	8
3. Извештај за паричните текови за период од 01.01.2022 до 31.03.2022 година	10
4. Извештај за промени во главнина за период 01.01.2022 – 31.03.2022 година	11

1. Биланс на состојба на ден 31.03.2022 година

р.б	група на конта или конто	ПОЗИЦИЈА	Белешка	31.12.2021 во МКД	31.03.2022 во МКД
1	2	3	4	5	6
		СРЕДСТВА			
1		А.Побарувања за запишана а неуплатена основна главнина			
2		Б. Долгорочни средства (3+10+18+19+27+28)		599.060.349,00	634.210.212,00
3	00	Нематеријални средства (4+5+6+7+8+9)	11	2.948.865,00	2.696.141,00
4		1.Основачки издатоци		0,00	0,00
5		2.Гудвил (Goodwil)		0,00	0,00
6		3.Патенти, лиценци и концесии		0,00	0,00
7		4.Заштитни знаци и слични права		2.948.865,00	2.696.141,00
8		5.Аванси за нематеријални средства		0,00	0,00
9		6.Останати нематеријални средства		0,00	0,00
10	01	Материјални средства (11+12+13+14+15+16+17)	12	5.035.411,00	4.748.674,00
11		1.Земјишта и шуми		0,00	0,00
12		2.Градежни објекти		0,00	0,00
13		3.Постројки и опрема		0,00	0,00
14		4. Алат, погонски и канцелариски материјал, мебел и транспортни средства		4.974.991,00	4.730.674,00
15		5.Аванси за материјални средства		0,00	0,00
16		6.Материјални средства во подготовка		60.420,00	18.000,00
17		7.Останати материјални средства		0,00	0,00
18	02	Вложувања во недвижности		0,00	0,00
19	03	Долгорочни финансиски вложувања (20+21+22+23+24+25+26)		591.076.073,00	626.765.397,00
20		1.Вложувања во поврзани субјекти (во акции или удели)		0,00	0,00
21		2.Заеми на поврзани субјекти		0,00	0,00
22		3. Финансиски средства кои се чуваат до доспевање	13	0,00	32.271.420,00
23		4. Финансиски средства расположиви за продажба	14	348.076.073,00	349.493.977,00
24		5. Финансиски средства според објективна вредност преку добивка или загуба		0,00	0,00
25		6. Дадени кредити, депозити и кауции	15	243.000.000,00	245.000.000,00
26		7. Останати долгорочни вложувања		0,00	0,00

27	04	Долгорочни побарувања		0,00	0,00
28	05	Одложени даночни средства		0,00	0,00
29		В. Краткорочни средства (30+38+42+49+55+59+60+67+72+73)		112.526.379,00	148.881.045,00
30	10	Парични средства и парични еквиваленти (31+32+33+34+35+36+37)		54.250.489,00	91.383.373,00
31		1.Жиро сметки		1.748.666,00	5.120.392,00
32		2.Благајна		1.823,00	15.203,00
33		3.Девизни сметки		0,00	32.294.924,00
34		4.Девизни акредитиви		0,00	0,00
35		5.Девизналагајна		0,00	0,00
36		6. Депозити и хартии од вредност- парични еквиваленти	16	52.500.000,00	53.900.000,00
37		7.Останати парични средства		0,00	52.854,00
38	11	Побарувања од поврзани субјекти(39+40+41)		0,00	0,00
39		1. Побарувања од поврзани субјекти по основ на продажба на производи и услуги		0,00	0,00
40		2. Побарувања по камати од поврзани субјекти		0,00	0,00
41		3. Останати побарувања од поврзани субјекти		0,00	0,00
42	12	Побарувања од купувачите (43+44+45+46+47+48)		2.354.258,00	209.123,00
43		1.Побарувања од купувачи		0,00	0,00
44		2.Побарување за надоместок од уплатени придонеси		2.317.242,00	200.663,00
45		3.Побарување за надоместок за управување со средства		0,00	0,00
46		4.Побарувања за надоместок за премин		0,00	0,00
47		5. Побарувања од камати на депозити и хартии од вредност		0,00	0,00
48		6. Останати побарувања		37.016,00	8.460,00
49	13	Побарувања од државата и други институции (50+51+52+53+54)		81.960,00	0,00
50		1. Данок на додадена вредност		0,00	0,00
51		2. Побарувања за повеќе платен персонален данок на доход		0,00	0,00
52		3.Побарувања за повеќе платени даноци и придонеси од плати		0,00	0,00
53		4. Побарувања за повеќе платени даноци од добивката		81.960,00	0,00
54		5. Побарувања од државата и други институции врз основа на останати неспомнати давачки		0,00	0,00

55	14	Побарувања од вработените (56+57+58)		30.100,00	37.633,00
56		1.Побарувања од вработените за повеќе исплатени плати и надоместоци на плати и други примања		0,00	0,00
57		2.Побарувања од вработените за аконтации за службени патувања		0,00	3.000,00
58		3. Останати побарувања од вработените		30.100,00	34.633,00
59	15	Останати побарувања		0,00	0,00
60	16	Краткорочни финансиски средства (61+62+63+64+65+66)		30.000.000,00	30.000.000,00
61		1.Вложувања во поврзани субјекти (во акции или удели)		0,00	0,00
62		2. Краткорочни кредити и заеми		0,00	0,00
63		3. Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање		0,00	0,00
64		4. Хартии од вредност според објективна вредност преку добивка или загуба		0,00	0,00
65		5. Краткорочно орочени средства	17	30.000.000,00	30.000.000,00
66		6. Останати краткорочни вложувања		0,00	0,00
67	19	Платени трошоци за идните периоди и недостасана наплата на приходи (ABP) (68+69+70+71)		25.799.119,00	27.242.754,00
68		1.Однапред платени трошоци		2.776.941,00	4.400.790,00
69		2.Трошоци што се разграничуваат на повеќе години		0,00	0,00
70		3.Пресметани приходи што не можеле да бидат фактурирани	18	23.022.178,00	22.841.964,00
71		4.Останати платени трошоци и пресметани приходи		0,00	0,00
72	32	Залиха на резервни делови		10.453,00	8.162,00
73	35	Залиха на ситен инвентар и амбалажа		0,00	0,00
74		Г.Вкупно средства (1+2+29)		711.586.728,00	783.091.257,00
75		Д.Вонбилансна евиденција			
		ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
76		А.Главнина и резерви (77+81+82+83+87+90)		686.062.786,00	651.719.915,00
77	90	Основна главнина- запишан капитал (78+79+80)	19	130.001.478,00	130.001.478,00
78		1. Основна главнина- запишан и уплатен капитал		130.001.478,00	130.001.478,00
79		2. Запишана а неуплатена основна главнина		0,00	0,00
80		3. Сопствени акции и удели		0,00	0,00
81	91	Премии на емитирани акции		0,00	0,00
82	93	Ревалоризициона резерва		26.811.856,00	27.758.883,00
83	94	Резерви (84+85+86)		29.674.722,00	26.845.787,00

84		1.Законски резерви		13.746.997,00	13.746.997,00
85		2.Статутарни резерви		0,00	0,00
86		3.Останати резерви		15.927.725,00	13.098.790,00
87	95	Акумулирана добивка и добивка за финансиската година (88+89)		499.574.730,00	467.113.767,00
88		1.Акумулирана добивка		390.105.044,00	434.753.665,00
89		2.Добивка за финансиската година		109.469.686,00	32.360.102,00
90	96	Пренесена загуба и загуба за финансиската година (91+92)		0,00	0,00
91		1.Пренесена загуба		0,00	0,00
92		2.Загуба за финансиската година		0,00	0,00
93		Б.Долгорочни обврски (94+97)		6.396.006,00	6.232.124,00
94	27	Долгорочни резервирања (95+96)		3.354.643,00	3.085.536,00
95		1. Резервирања за пензии, отпремнини и сл. Обврски кон вработени		3.006.574,00	3.085.536,00
96		2. Останати долгорочни резервирања за ризици		348.069,00	0,00
97	27	Долгорочни обврски (98+99+100+101+102+103)		3.041.363,00	3.146.588,00
98		1.Долгорочни обврски спрема пензиските фондови		0,00	0,00
99		2. Долгорочни обврски спрема поврзани субјекти		0,00	0,00
100		3. Долгорочни обврски врз основа на заеми, кредити и кауции		0,00	0,00
101		4. Долгорочни обврски спрема добавувачите		0,00	0,00
102		5. Долгорочни обврски врз основа на хартии од вредност		0,00	0,00
103		6. Одложени даночни обврски		3.041.363,00	3.146.588,00
104		В.Краткорочни обврски (105+108+114+120+123+124+128)		19.127.936,00	125.139.218,00
105	21	Краткорочни обврски спрема поврзани субјекти (106+107)		450.736,00	305.123,00
106		1. Краткорочни обврски спрема поврзани субјекти во земјата		450.736,00	305.123,00
107		2. Краткорочни обврски спрема поврзани субјекти во странство		0,00	0,00
108	22	Обврски кон добавувачите (109+110+111+112+113)		179.373,00	32.329.542,00
109		1.Обврски кон добавувачите во земјата		179.373,00	32.329.542,00
110		2.Обврски кон добавувачите во странство		0,00	0,00
111		3.Обврски кон МАПАС		0,00	0,00
112		4.Обврски кон Фондот на ПИОМ		0,00	0,00
113		5.Обврски кон чувар на имот		0,00	0,00

114	23	Краткорочни обврски за даноци и други давачки (115+116+117+118+119)		1.092.752,00	3.131.221,00
115		1. Обврски за данок на додадена вредност		0,00	0,00
116		2. Обврски за персонален данок на доход		0,00	827,00
117		3. Обврски за даноци и придонеси од плати		1.092.752,00	2.460.134,00
118		4. Обврски за даноци од добивката		0,00	670.260,00
119		5. Обврски кон државата и други институции врз основа на останати неспомнати давачки		0,00	0,00
120	24	Обврски спрема вработените		2.134.314,00	5.483.529,00
121		1. Обврски за плата и надоместоци на плата		2.101.958,00	5.483.529,00
122		2. Останати обврски спрема вработените		32.356,00	0,00
123	25	Останати краткорочни обврски и краткорочни резервирања		0,00	67.650.000,00
124	26	Краткорочни финансиски обврски (125+126+127)		30.306,00	0,00
125		1. Краткорочни обврски врз основа на заеми и кредити од поврзани друштва		0,00	0,00
126		2. Краткорочни обврски врз основа на заеми и кредити во земјата и од странство		30.306,00	0,00
127		3. Обврски врз основа на останати краткорочни финансиски средства		0,00	0,00
		Обврски по основ на службено патување			
		Други обврски кон вработените			
128	29	Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди (129+130)		15.240.455,00	16.239.803,00
129		1.Пресметано а одложено плаќање на трошоците		15.240.455,00	16.239.803,00
130		2.Останато одложено плаќање на трошоците и приходите		0,00	0,00
131		Г.Вкупно обврски (93+104)		25.523.942,00	131.371.342,00
132		Д.Вкупно главнина и обврски (76+131)		711.586.728,00	783.091.257,00
131		Ѓ.Вонбилансна евиденција			

2. Биланс на успех за период од 01.01.2022 – 31.03.2022 година

р.б.	група на конта или конто	ПОЗИЦИЈА	Белешка	31.03.2021 во МКД	31.03.2022 во МКД
1	2	3	4	5	6
1	73	Приходи од управување со фондот (2+3+4)	5	61.918.367,00	69.544.942,00
2		Приходи од надоместок од придонеси		20.983.605,00	23.121.243,00
3		Приходи од надоместок за управување		40.933.837,00	46.422.774,00
4		Приходи од надоместок за премин		925,00	925,00
5	70	Расходи од управување со фондот (6+7+8+9+10+11+12)	6	17.475.169,00	18.965.882,00
6		1.Расходи за МАПАС		8.302.742,00	9.165.166,00
7		2.Расходи за чуварот на имот		4.118.321,00	4.428.920,00
8		3. Расходи за Фондот на ПИОМ (% од уплатени придонеси)		1.085.376,00	1.197.644,00
9		4. Трошоци за трансакции		43.481,00	0,00
10		5. Трошоци за маркетинг		2.837.369,00	2.803.076,00
11		6. Трошоци за агенти		788.627,00	1.071.076,00
12		7. Останати трошоци за управување со фондот		299.253,00	300.000,00
13		Добивка или загуба од управувањето со фондот (1-5)		44.443.198,00	50.579.060,00
14	76	Останати приходи на друштвото		159.165,00	61.690,00
15	40-46	Расходи од управување со друштвата (16+17+18+19+20+21)		18.494.391,00	20.213.813,00
16		1. Трошоци за сировини и други материјали	7	224.559,00	413.553,00
17		2. Трошоци за услуги	8	3.539.695,00	3.715.259,00
18		3. Плати и надоместоци на плата и останати трошоци на вработените	9	12.215.977,00	12.934.547,00
19		4. Амортизација и вредносно усогласување		471.107,00	714.189,00
20		5. Резервирања за трошоци и ризици		67.263,00	91.602,00
21		6. Останати трошоци од работењето	10	1.975.790,00	2.344.663,00
22	77	Финансиски приходи (23+24+25+26+27+28+29+30)		4.249.447,00	4.218.165,00
23		1. Приходи од вложувања во поврзани субјекти		0,00	0,00
24		2. Приходи од вложувања во неповрзани субјекти		0,00	0,00

25		3. Приходи врз основа на камати од работењето со поврзани субјекти		0,00	0,00
26		4. Приходи од курсни разлики од работењето со поврзани друштва		0,00	0,00
27		5. Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани субјекти		4.242.745,00	3.936.418,00
28		6. Приходи врз основа на курсни разлики од работењето со неповрзани субјекти		6.702,00	281.747,00
29		7. Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства		0,00	0,00
30		8. Останати финансиски приходи		0,00	0,00
31	47	Финансиски расходи (32+33+34+35+36+37+38+39+40)		230.352,00	78.322,00
32		1. Камати од работењето со поврзани субјекти		0,00	0,00
33		2. Курсни разлики во работењето со поврзани субјекти		0,00	0,00
34		3. Останати финансиски расходи од работењето со поврзани субјекти		0,00	0,00
35		4. Камати од работењето со неповрзани субјекти		28.430,00	42.536,00
36		5. Затезни камати		391,00	581,00
37		6. Курсни разлики од работењето со неповрзани субјекти		201.531,00	35.205,00
38		7. Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства		0,00	0,00
39		8. Вредносно усогласување на долгорочни финансиски средства и хартии од вредност расположливи за продажба		0,00	0,00
40		9. Останати финансиски расходи		0,00	0,00
41		Вкупно приходи (1+14+22)		66.326.979,00	73.824.797,00
42		Вкупно расходи (5+15+31)		36.199.912,00	39.258.017,00
43		Добивка (Загуба) пред оданочување (41-42)		30.127.067,00	34.566.780,00
44		Данок на добивка		2.512.707,00	2.206.678,00
45		Добивка (загуба) по оданочување (43-44)		27.614.360,00	32.360.102,00
46		Малцинско учество		0,00	0,00
47		Нето добивка (загуба) за пресметковниот период (45-46)		27.614.360,00	32.360.102,00

3. Извештај за паричните текови за период од 01.01.2022 до 31.03.2022 година

р.б.	Позиција	Износ
01	Парични приливи од деловни активности	71.602.456,00
02	Парични одливи од деловни активности	-36.547.339,00
03	Нето паричен тек од деловни активности (1-2)	35.055.117,00
04	Парични приливи од инвестициски активности	53.252.795,00
05	Парични одливи од инвестициски активности	-51.175.028,00
06	Нето паричен тек од инвестициски активности (4-5)	2.077.767,00
07	Парични приливи од финансиски активности	0,00
08	Парични одливи од финансиски активности	0,00
09	Нето паричен тек од финансиски активности (7-8)	0,00
10	<u>Нето зголемување или намалување на парите и паричните еквиваленти (3+6+9)</u>	<u>37.132.884,00</u>
11	Пари и парични еквиваленти на почетокот на периодот	54.250.489,00
12	Пари и парични еквиваленти на крајот од периодот	91.383.373,00

Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) (02) 3224 229, www.mapas.mk

4. Извештај за промени во главнина за период 01.01.2022 – 31.03.2022 година

	Акционерски капитал	Ревалоризациона резерва	Законска резерва	Останати резерви	Добивка за тековната година	Акумулирана добивка	Непокриена загуба	Вкупно
Состојба на 31 декември 2021	130.001.478,00	26.811.856,00	13.746.997,00	15.927.725,00	109.469.686,00	390.105.044,00	0,00	686.062.786,00
Уплатен акционерски капитал	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Добивка за тековната година	-	-	-	-	32.360.102,00	-	-	32.360.102,00
Нето добивки и загуби од вреднување на средства расположиви за продажба	-	947.027,00	-	-	-	-	-	947.027,00
Покривање на акумулирана загуба	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Пренос во акумулирана добивка	-	-	-	-	-39.419.686,00	39.419.686,00	-	0,00
Пренос во законски резерви	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Издвоена добивка за реинвестирање	-	-	-	2.400.000,00	-2.400.000,00	-	-	0,00
Пренос на неискористен дел од издвоена добивка за реинвестирање во акумулирана добивка	-	-	-	-5.228.935,00	-	5.228.935,00	-	0,00
Обврски за исплата на дивиденда	-	-	-	-	-67.650.000,00	-	-	-67.650.000,00
Актуарски добивки/(загуби) од останати користи на вработени	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Состојба на 31 март 2022	130.001.478,00	27.758.883,00	13.746.997,00	13.098.790,00	32.360.102,00	434.753.665,00	0,00	651.719.915,00

Сава пензиско друштво а.д Скопје

Белешки кон Финансиските извештаи

за периодот од 01.01.2022 до 31.03.2022

1 Општи информации

Сава пензиско друштво а.д. Скопје (во понатамошниот текст: Друштвото) е првото друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови во Република Северна Македонија. Основано во 2005 година како Друштво за управување со задолжителен пензиски фонд, а од 2009 година ја проширува дејноста и добива дозвола за управување со првиот доброволен пензиски фонд.

Друштвото има единствена дејност на управување со пензиските фондови, нивно претставување пред трети лица, како и други дејности поврзани со управувањето со фондовите.

Друштвото управува со задолжителен пензиски фонд „Сава пензиски фонд“ и доброволен пензиски фонд „Сава пензија плус“.

Друштвото е во целосна сопственост на Позаваровалница Сава д.д. Љубљана (скратен назив: Сава Ре) и членка на Сава Осигурителната Групација.

Адресата на регистрираното седиште на Друштвото е:

Мајка Тереза бр.1
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Вработени
На 31 март 2022 година Друштвото има 40 вработени (31 декември 2021: 39 вработени).

Надзорен одбор

Павел Гојкович – Претседател
Мојца Горњак - Член
Петер Скварча – Член
Гоце Вангеловски – Независен член

Управен одбор

Мира Шекутковска - Претседател
Петар Талески - Член
Коста Ивановски - Член

Белешки кон финансиските извештаи

Основа за составување на финансиските извештаи

Финансиските извештаи на Друштвото се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва, Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи на пензиското друштво донесен од Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување – МАПАС, Правилникот за водење сметководство и важечката сметководствена регулатива во Р.С. Македонија.

Износите во финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (МКД).

2 Сметководствени политики

Основните сметководствени политики применети при составување на финансиските извештаи се наведени во понатамошниот текст.

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

А Трансакции со странска валута

Деловните промени во странска валута се искажуваат според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на Билансот на состојба. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почетокот на периодот, корегирани за ефективна камата и плаќања во текот на периодот, и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот. Курсните разлики произлезени од превреднување се признаваат во Билансот на успех.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра (ЕУР). Официјалните курсеви важечки на 31 март 2022 и 31 декември 2021 година беа како што следи:

Девизен курс:	31 март 2022 МКД	31 Декември 2021 МКД
ЕУР	61,6950	61,6270
УСД	55,4512	54,3736

Белешки кон финансиските извештаи

2 Сметководствени политики (продолжение)

Б Нетирање на финансиски инструменти

Финансиските средства и обврски се нетираат и нивната нето вредност се прикажува во Билансот на состојба на нето основа, доколку постојат законски применливи права за нетирање и можност за прикажување на нето основа.

В Приходи од управување со задолжителен и доброволен пензиски фонд

Друштвото остварува приходи од управување со задолжителен и доброволен пензиски фонд по следните основи:

Надоместок од придонеси кој се пресметува како % од уплатените придонеси на секоја индивидуална сметка и на секоја индивидуална потсметка на посебната сметка пред тие да бидат претворени во сметководствени единици на *задолжителниот фонд*, односно како % од уплатените придонеси на секоја индивидуална и професионална сметка пред тие да бидат претворени во сметководствени единици на *доброволниот фонд*.

Надоместокот од придонеси, уплатени во *задолжителниот пензиски фонд* изнесува 2% (2021: 2%).

Надоместокот од придонеси, уплатени на индивидуална сметка во *доброволниот пензиски фонд*, изнесува 2,5%, (2021 до 01.05.2021:2,9% од 01.05.2021: 2,5%). Надоместокот од придонеси кај професионалните шеми се уредува со Договор помеѓу Друштвото и осигурителот и Договор за организирање и финансирање на професионална пензиска шема, склучен помеѓу осигурителот и претставник на неговите вработени или членови.

Надоместок за управување кој се пресметува како % од нето средствата на задолжителниот, односно доброволниот пензиски фонд.

Надоместокот за управување со *задолжителен пензиски фонд*, на месечно ниво изнесува 0,03% (2021: 0,03%), од вредноста на нето средствата на задолжителниот фонд, додека надоместокот за управување со *доброволен пензиски фонд*, на месечно ниво изнесува 0,075%, (2021 до 01.05.2021:0,10% од 01.05.2021: 0,075%).

Надоместок за премин

Број на денови	Износ на надоместок за премин од еден во друг задолжителен пензиски фонд
Број на денови ≤ 720	15 евра
Број на денови > 720	Не се плаќа надоместок за премин

Број на денови	Износ на надоместок за премин од еден во друг доброволен пензиски фонд
Број на денови ≤ 360	10 евра
Број на денови > 360	Не се плаќа надоместок за премин

Белешки кон финансиските извештаи

2 Сметководствени политики (продолжение)

Г Расходи од управување со задолжителен и доброволен фонд

Расходи за МАПАС

Друштвото е обврзано да плаќа надоместок на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) во висина од 0,8% од вкупните придонеси уплатени во *задолжителниот*, односно *доброволниот пензиски фонд*, управувани од страна на Друштвото (2021: 0,8%).

Расходи за Фондот на ПИОСМ

Друштвото е обврзано да плаќа месечен надоместок за Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Северна Македонија (ПИОСМ), во висина од 0,1%, од секој уплатен придонес во задолжителниот фонд (2021: 0,1%).

Расходи за чувар на имот

Друштвото избира единствен чувар на имот на кого ја доверува одговорноста за чување на средствата на пензиските фондови. Функцијата чувар на имот на пензиските фондови во 2022 година ја врши НЛБ Банка АД Скопје.

Надоместокот за чувар на имот се пресметува како % од вкупната вредност на имотот на задолжителниот, односно доброволниот пензиски фонд. Надоместокот кој го наплаќа чуварот на имот за задолжителниот пензиски фонд изнесува 0,032% за вредност на имот од 700.000.001,00 до 800.000.000,00 ЕУР.

Надоместокот кој го наплаќа чуварот на имот за доброволниот пензиски фонд изнесува 0,18%, до вредност на имотот од 50.000.000,00 ЕУР.

Трошоци за трансакции

Трошоците за трансакции се трошоци кои согласно Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, во име на задолжителниот, односно доброволниот пензиски фонд, а за сметка на пензиското друштво ги плаќа пензиското друштво. Трошоците за трансакции, во најголема мера се однесуваат на активностите што ги врши суб чуварот (депозитарна институција која има дозвола издадена од надлежен орган во земја надвор од Република Северна Македонија и е овластена за таква дејност, согласно законите на државата каде се чуваат средствата на задолжителниот и доброволниот пензискиот фонд), а се поврзани со грижа за извршување на даночни обврски и трошоците за поврат на данок и/или други активности на суб чуварот поврзани со даночните обврски/права на пензискиот фонд.

Трошоци за маркетинг

Трошоците за маркетинг се трошоци поврзани со активности чија цел е зачленување или премин на членови од еден во друг пензиски фонд, рекламирање на карактеристиките на системот на капитално финансирано пензиско осигурување и особено на пензиското друштво.

Белешки кон финансиските извештаи

2 Сметководствени политики (продолжение)

Г Расходи од управување со задолжителен и доброволен фонд

Трошоци за маркетинг (продолжение)

Трошоците за маркетинг исто така опфаќаат и трошоци направени со цел обезбедување услуга и информација или објективно и навремено обезбедување податок поврзан со работењето на пензиското друштво, на сегашни или идни членови на задолжителниот, односно доброволниот пензискиот фонд, како и трошоците поврзани со известувањата кои се доставуваат до членовите на задолжителниот, односно доброволниот пензиски фонд.

Трошоци за агенти

Друштвото има овластени агенти – лица ангажирани по договор за дело чија активност е насочена кон привлекување на нови членови во задолжителниот односно доброволниот пензиски фонд. Трошоците за агенти опфаќаат трошоци направени за организирање и полагање на испит за стекнување на својство на агент, за упис во регистарот на агенти, за издавање и продолжување на дозволата на агент, надоместоци за склучени договори, трошоци за едукација на агентската мрежа и сл. Вреднувањето на агентската провизија се врши согласно Тарифникот за провизионирање на Друштвото, на месечна основа. Трошоците за агенти се признаваат во Билансот на успех во моментот на нивното настанување.

Останати трошоци за управување со задолжителен и доброволен фонд

Овие трошоци ги опфаќаат трошоците за внес, корекција и поништување на договор за членство во Регистарот на членови, поднесоци и жалби до МАПАС, трошоците за спроведување на постапка за давање согласности од страна на МАПАС, трошоците за пристап кон информациониот систем на МАПАС и други трошоци поврзани со управување со фондовите.

Д Приходи и расходи од камати

Приходите и расходите по основ на камата се пресметани на сите каматоносни побарувања и обврски врз основа на законските прописи на Република Македонија или со договор помеѓу доверителот и должникот. Приходите и расходите од камати се признаваат сразмерно на времето на употреба на финансиските инструменти.

Приходите од камати се вреднуваат со употреба на методот на ефективна каматна стапка која што го зема во предвид ефективниот принос на средството. Ефективната каматната стапка се користи за дисконтирање на текот на идните парични примања во рамките на векот на употреба на средството и тоа на износ еднаков на почетната сметководствена вредност на средството. Трансакциските трошоци направени при стекнувањето на финансискиот инструмент, претставуваат составен дел на каматната стапка и се разграничуваат и признаваат како приход од камата во рамките на периодот на употреба на финансискиот инструмент. Дисконтот, како дел од амортизираната набавна вредност на вложувањата во ХВ се признава како компонента на приходот од камати.




Белешки кон финансиските извештаи

2 Сметководствени политики (продолжение)

Г Финансиски средства

Друштвото ги вложува своите слободни парични средства во депозити и хартии од вредност, кои се дозволени согласно Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување.

Вложувањата во должнички хартии од вредност Друштвото може да ги класифицира во една од следниве категории на портфолија:

-  Вложувања во должнички хартии од вредност кои се чуваат за тргување
-  Вложувања во должнички хартии од вредност расположливи за продажба
-  Вложувања во должнички хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

Класификацијата, Друштвото задолжително ја врши при нивното стекнување/ купување и тоа според т.н „намера на менаџментот во поглед на нивната намена“ од што понатаму зависи и нивниот сметководствен третман.

Во должнички хартии од вредност кои се чуваат за тргување се распоредуваат оние ХВ кои се стекнати со намера да се тргува на краток рок и да се оствари добивка поради движење на цените на пазарот или дилерската маржа. Во ова портфолио се распоредуваат ХВ за кои постои активен пазар.

Во должнички хартии од вредност расположливи за продажба се распоредуваат оние ХВ за кои Друштвото во моментот на стекнувањето нема однапред јасна и цврста намера за какви цели ќе ги користи, односно дали со нив ќе тргува или ќе ги чува до доспевање.

Во должнички хартии од вредност кои се чуваат до доспевање се распоредуваат оние ХВ кои се со фиксни плаќања и фиксно доспевање, за коишто Друштвото има дефинитивна намера и можност да ги чува до доспевање.

Почетно вреднување

Почетното вреднување на должничките ХВ, без оглед на нивната класификација се врши според нивната набавна вредност (трошокот на набавка заедно со трансакциските трошоци при стекнувањето), којашто претставува објективна - фер вредност на дадениот надоместок. Исклучок од ова правило се ХВ од портфолиото за тргување, за коишто трансакциските трошоци не се вклучуваат во набавната вредност при почетното мерење, туку истите веднаш се признаваат како трошок на периодот во Билансот на успех.

Белешки кон финансиските извештаи

2 Сметководствени политики (продолжение)

Г Финансиски средства (продолжение)

Последователно вреднување

Последователното вреднување на должничките ХВ се разликува зависно од видот на нивната класификација.

Должничките ХВ кои се чуваат за тргување и ХВ расположливи за продажба, Друштвото последователно ги мери според нивната објективна - фер вредност, без било какво намалување за трансакциските трошоци кои можат да настанат при нивното продавање или отуѓување. Нивната објективна вредност претставува објавената котирана пазарна цена на активен пазар.

Доколку во моментот на вреднувањето таква цена нема, тогаш објективната вредност се одредува со употреба на техники за вреднување, чија цел е да се утврди која би била трансакциската цена на датумот на мерење, за размена под комерцијални услови. Со техниката на вреднување се одредува објективната вредност врз основа на параметри како што се каматните стапки и дисконтираните идни парични текови, при што се користат каматните стапки кои се тековно важечки за должнички инструменти под слични услови, и периодот на доспевање.

Должничките ХВ кои се чуваат до доспевање и депозитите, последователно се мерат според амортизираната набавна вредност со користење на методот на ефективната каматна стапка. Ефективната каматна стапка е стапка која ги дисконтира очекуваните идни парични приливи и одливи, вклучувајќи ги сите трансакциони трошоци.

Добивки или загуби од последователното мерење

Зависно од класификацијата се разликува и евиденцијата на добивките/загубите кои произлегуваат од промената на фер вредноста на должничките ХВ.

Кај ХВ за тргување, секоја добивка/загуба од промената на фер вредноста на ХВ, треба да се признае во Билансот на успех во периодот кога настанува и тоа како нереализирана добивка/загуба. Доколку во ова портфолио има ХВ во странска валута или деноминирани во странска валута, курсните разлики кои произлегуваат од последователното мерење, исто така се признаваат во Билансот на успех.

Добивките или загубите од промената во објективната вредност на ХВ расположливи за продажба (разлика помеѓу сметководствената амортизирана вредност и објективната вредност) треба да се признаат како нереализирани директно во главнината, во позицијата „Ревалоризациони резерви,“. Друштвото пресметува одложен данок на добивките или загубите од промена во објективната вредност, во висина на пропишаната стапка во Законот и евидентира одложени даночни обврски, во случај на евидентирани добивки од промена во објективна вредност, односно одложени даночни средства, во случај на евидентирани загуби.

Белешки кон финансиските извештаи

2 Сметководствени политики (продолжение)

Г Финансиски средства (продолжение)

Добивки или загуби од последователното мерење (продолжение)

Доколку во ова портфолио има ХВ во странска валута или деноминирани во странска валута, курсните разлики кои произлегуваат од последователното мерење се признаваат во Билансот на успех.

Кај ХВ кои се чуваат до доспевање при последователното мерење, преку процесот на амортизација на набавната вредност, се генерираат добивки/загуби во Билансот на успех – приходи/расходи од камати: купонска камата и амортизација на дисконтот/премијата.

Депризнавање на финансиските инструменти

Друштвото врши депризнавање на ХВ во случаите кога ја губи контролата над договорените права кои произлегуваат од нив, односно кога истите ќе ги продаде, кога истите ќе доспеат или на друг начин оттуѓат. Во моментот на депризнавање на ХВ расположиви за продажба (продажба, доспевање и сл), кумулативните нереализирани добивки/загуби кои претходно биле признаени во главницата се депризнаваат од капиталот и нето добивките/загубите се пренесуваат и признаваат во Билансот на успех како реализирани добивки/загуби. Во портфолиото до доспевање, ХВ се депризнаваат при доспевање на дел или целосно доспевање на главницата.

Оштетување на финансиските инструменти

Друштвото е должно најмалку еднаш годишно да проверува, дали постојат објективни докази за оштетување на вредноста на должничките ХВ. Друштвото признава загуба поради оштетување кај ХВ, доколку нивната сметководствена вредност е поголема од нивниот проценет надоместлив износ. Како надоместлив износ се зема повисокиот износ помеѓу пазарната вредност намалена за трошоците на продажба и употребната вредност - сегашна вредност на проценети идни парични текови, дисконтирани со првобитната ефективна каматна стапка на инструментот.






Загубата поради оштетување се признава како расход во Билансот на успех. Кај ХВ расположливи за продажба износот на загубата поради оштетување претставува кумулативната загуба која што била признаена во капиталот, односно разликата помеѓу почетната набавна вредност и тековната објективна вредност на ХВ. Кај финансиските инструменти кои се чуваат до доспевање, загубата поради оштетување се вреднува како разлика помеѓу поголемата од сметководствената вредност и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со ефективната каматна стапка.

Белешки кон финансиските извештаи

2 Сметководствени политики (продолжение)

Оштетување на финансиските инструменти (продолжение)

Фактори/индикатори за постоење на оштетување се:

-  значајна финансиска потешкотија на издавачот на финансискиот инструмент или должникот;
-  фактичко прекршување на договорот, како што е неплаќање или доцнење на плаќањата на главницата и каматата;
-  голема веројатност дека должникот ќе влезе во стечајна постапка или во друг вид на финансиска реорганизација;
-  исчезнување на активен пазар за финансиското средство поради финансиски потешкотии;
-  значително и продолжено намалување на објективната вредност под набавната.

Друштвото на секој датум на известување проверува дали сè уште постојат факторите кои довеле до признавање на загуба поради оштетување кај ХВ и доколку утврди дека истите повеќе не постојат, се врши анулирање/ослободување на претходно признаениот износ на загуба.

Е Краткорочни побарувања

Краткорочните побарувања се состојат од: побарувања по основ на надоместок од придонеси и надоместок од управување, побарувањата од поврзани субјекти, побарувања по основ на заеми, побарувања по доспеани камати на орочени депозити и хартии од вредност, побарувања од државата по основ на даноци, придонеси и други давачки, побарувања од вработените и други побарувања. Побарувањата се признаваат во моментот кога Друштвото ќе стане странка на договорен однос на датумот на склучената трансакција, на датумот на испорачување на средството или извршување на услуги. Друштвото вообичаено, краткорочните побарувања почетно ги мери по номинална - фактурна вредност, а ги зголемува за камата само доколку тоа е предвидено со договор, односно одлука за исплата.

Ж Материјални и нематеријални вложувања

Материјалните средства се признаваат како средства во Извештајот за финансиска состојба, само доколку е веројатно дека идните економски користи кои се поврзани со средствата ќе претставуваат прилив за Друштвото и нивната набавна вредност може веродостојно да се измери, и тоа во моментот кога на Друштвото му се пренесени сите ризици и користи од нивното користење за деловни цели.

Нематеријалните средства се признаваат како средства на денот на нивното стекнување, доколку се очекуваат идни економски користи од нивната употреба, доколку набавната вредност на средствата може веродостојно да се измери, имаат сопствен идентитет препознатлив од целината на средствата и се контролирани од страна на Друштвото.

Белешки кон финансиските извештаи

2 Сметководствени политики (продолжение)

Ж Материјални и нематеријални вложувања (продолжение)

Друштвото ги евидентира материјалните и нематеријалните вложувања според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба поради оштетување. Намалувањето на материјалните и нематеријалните вложувања произлегува од продажбите, расходувањата и пресметаната тековна амортизација.

Последователните издатоци се капитализираат во сметководствената вредност на средствата, само тогаш кога истите ги зголемуваат идните економски користи на тие средства и ја подобруваат состојбата на средствата (се продолжува корисниот век, се зголемува капацитетот, се подобрува квалитетот на производите и услугите, се намалуваат трошоците и сл).

Друштвото на секој датум на билансот на состојба, врши проценка дали постојат докази за оштетување на материјалните и нематеријалните средства (пазарната вредност на средството се намалила повеќе од очекуваното, се намалил периодот на употреба или корисноста на средството, постои физичка или технолошка застареност и сл). Средствата се оштетени доколку сметководствената вредност е поголема од проценетиот надоместлив износ.

Капиталните добивки или загуби кои произлегуваат од овие трансакции се прикажуваат во билансот на успех. Амортизацијата на материјалните и нематеријалните вложувања се пресметува според праволиниска метода и се распределува врз системска основа за време на најдобрата проценка на корисниот век на употреба.

Стапките на амортизација се така одредени да вредноста на материјалните и нематеријалните средства се распоредува во трошоци во проценетиот период на неговата корисност.





Применетите годишни стапки на амортизација, според проценетиот период на корисност се следните:

Моторни возила	25%
Мебел и канцелариска опрема	20%
Компјутерска опрема	25%
Останата опрема	10%
Нематеријални средства	20%

3 Парични средства и парични еквиваленти

Класификација

Паричните средства на Друштвото ги опфаќаат:

-  парите во благајната (денарска и девизна);
-  трансакциска сметка на Друштвото (денарска и девизна);
-  депозити по видување;
-  издвоените парични средства (бизнис кредитни картички).

Белешки кон финансиските извештаи

2 Сметководствени политики (продолжение)

3 Парични средства и парични еквиваленти (продолжение)

Паричните еквиваленти се краткорочни високо ликвидни вложувања, кои можат брзо да се конвертираат во парични средства и кои се предмет на безначаен ризик од промената на нивната вредност.

Како парични еквиваленти се класифицираат и депозити кои се краткорочни и со кои Друштвото има можност за слободни уплати и повлекување на средствата и кои ги користи за управување со ликвидноста.

5 Трошоци за користи на вработените

Трошоците за користи на вработените се состојат од:

- Трошоци за краткорочни користи: плати и социјални придонеси, платени отсуства, платени годишни одмори, регрес за годишен одмор, новогодишен надомест, доброволно здравствено осигурување, немонетарни користи (здравствена заштита, осигурување и сл) и други примања по договори за вработување.
- Долгорочни користи: јубилејни награди, отпремнина за одење во пензија и надомест во доброволен пензиски фонд.

Краткорочните користи се вреднуваат по недисконтиран износ, кој се очекува да биде платен врз основа на работен однос.

Долгорочните користи се вреднуваат според сегашната вредност на дефинираните користи на датумот на Биланс на состојба. Долгорочните користи се очекува да бидат измирени во период подолг од 12 месеци по датумот на известување. Повторните мерења кај резервирањата за јубилејни награди, кои произлегуваат од актуарска добивка или загуба, освен износите вклучени во нето камати, се признаваат во Билансот на успех. Повторните мерења кај резервирањата за пензии, кои произлегуваат од актуарска добивка или загуба, освен износите вклучени во нето камати, се признаваат во капиталот.

И Финансиски обврски

Во краткорочни финансиски обврски, Друштвото ги класифицира сите обврски чиј рок на доспевање е до 12 месеци, а во долгорочни финансиски обврски сите обврски чиј рок на доспевање е подолг од 12 месеци.

Друштвото ги признава финансиските обврски како ставка во Билансот на состојба тогаш кога е веројатно дека ќе има одлив на средства кој може веродостојно да се измери. Финансиските обврски се евидентираат по номинална вредност врз основа на соодветен сметководствен документ (фактура, договор, пресметка), согласно законските прописи и согласно Одлуките на Друштвото.

Белешки кон финансиските извештаи

2 Сметководствени политики (продолжение)

Ј Данок на добивка

Основа за пресметување на данокот е добивката утврдена како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник, во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди и искажана во Билансот на успех.

Основата се зголемува за непризнаените расходи за даночни цели и помалку искажаните приходи за даночни цели. Законот за данокот на добивка како даночно непризнаени ги дефинира оние расходи кои не се во функција на дејноста на субјектот, односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на таа дејност (подароци, репрезентација, премии за менаџерско осигурување, исплатени надоместоци на трошоци од работен однос над утврдените износи, трошоци за амортизација која е повисока од амортизацијата пресметна по стапки над пропишаните во Номенклатурата на средствата за амортизација, трошоци за месечни надоместоци на членови на органи на управување над висината утврдена со закон, уплати на придонеси за доброволно пензиско осигурување над висината утврдена со закон и сл.).

Даночната основа се намалува за износот на извршените вложувања од добивката од претходната година (реинвестирана добивка). Под реинвестирана добивка се подразбираат извршените инвестициски вложувања од добивката за развојни цели, односно вложувањата заради проширување на дејноста на даночниот обврзник во материјални средства (недвижности, постројки и опрема, освен патнички автомобили, мебел, теписи, бела техника, уметнички дела од ликовната и применета уметност) и нематеријали средства (компјутерски софтвер и патенти).

Данокот на добивка се намалува за извршени донации во спортот, на спортски субјекти корисници на ваучери, издадени од Агенција за млади и спорт, а согласно Законот за спорт.

Даночен период за кој се утврдува данокот на добивка е една календарска година, а обврзник за пресметување и плаќање на данокот е секое правно лице- резидент на Република Северна Македонија кој остварува добивка од вршењето на дејноста во земјата и странство. Стапката на данокот на добивка изнесува 10%.

Заради привремените разлики помеѓу вредностите кои се користат како основа заради оданочување и сметководствените вредности на средствата и обврските заради финансиско известување се пресметува одложен данок. Тековната важечка даночна стапка е користена за утврдување на одложениот данок на добивка.

Белешки кон финансиските извештаи

2 Сметководствени политики (продолжение)

К Акционерски капитал

Акционерскиот капитал се состои од 21.200 обични акции и изнесува 130.001.478,00 МКД (31 декември 2021: 130.001.478,00 МКД). Акционерскиот капитал е целосно уплатен во паричен износ.

Л Законски резерви

Согласно законот за трговски Друштва, Друштвото е обврзано да издвојува законска резерва во износ од 5% од остварената годишна добивка, се додека законските резерви не достигнат износ од 1/10 од основачкиот капитал на Друштвото. На 31 март 2022 година задолжителната резерва на Друштвото го има достигнато износот од 1/10 основачкиот капитал.

Љ Наеми

Наемите со кои значаен дел од ризикот и наградите од сопственоста се задржани од страна на наемодавачот се класифицирани како оперативен наем. Плаќањата направени по основ на оперативен наем (нето од било какви поттикнувања од страна на наемодавачот) се признаваат во Билансот на успех на праволиниска основа во текот на периодот на наемот.

Наемите со кои се пренесуваат сите ризици и награди на закупопримачот се класифицирани како финансиски наем. Финансиските наеми се признаваат како средство на почетокот на наемот, по пониската од објективната вредност на средството и сегашната вредност на сите идни плаќања за наемот. Изнајмените средства се амортизираат во тек на корисниот век на средствата. Плаќањата за наем се состојат од плаќања на камата и главница.

М Останати резерви

Согласно Законот за данок на добивка, даночната основа може да се намали за износот на инвестициите во материјални и нематеријални средства, пропишани во Законот. За да може да се искористи даночното ослободување, Друштвото мора да издвои дел од добивката од претходната година во износ кој се очекува да биде инвестиран во материјални и нематеријални средства во тековната година.

Н Резервирања

Резервирањата се признаваат кога има сегашна законска или договорена обврска како резултат на минати настани, кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства за да се подмири обврската и кога може да биде направена реална проценка на износот. Резервирањата се утврдуваат преку дисконтирање на очекувани идни парични текови користејќи стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни претпоставки за временската вредност на парите и ризиците поврзани со обврската. Резервирањата се состојат од резервирања за јубилејни награди и отпремнина за пензионирање.

Белешки кон финансиските извештаи

3 Управување со ризици

Активностите на Друштвото се изложени на различни видови ризици и заради тоа се потребни различни анализи, евалуации, прифаќање и раководење на одредено ниво на ризик. Целта на Друштвото е да постигне оптималност помеѓу ризикот и приносот и да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти за финансискиот резултат на Друштвото.

Политиките за управување со ризик се дизајнирани на тој начин да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да воспоставуваат соодветни ризични лимити и контроли. Друштвото често ги ревидира политиките за управување со кредитен, пазарен, ликвидносен и оперативен ризик.

А Кредитен ризик

Управувањето со кредитен ризик во најголема мера е законски регулирано со ограничување на вложувањата на Друштвото во банкарски депозити и должнички хартии од вредност чиј издавач е Република Северна Македонија.

Кредитниот ризик претставува веројатност дека издавачот на должничките инструменти и депозитите нема да биде во можност целосно или делумно да ги измири обврските во роковите на достасување.

Друштвото управува со кредитниот ризик на тој начин што ги вложува слободните парични средства само во законски дозволени инструменти.

Основни критериуми за избор на одделни видови инструменти се следните:



- Должнички инструменти: стапка на принос до доспевање (YTM), валута, траење и рок до доспевање.
- Депозити во банки:
 - ❖ Критериуми за избор на банка: се користат лимитите на изложеност кон поединечни банки, кои се утврдени врз основа на интерен модел за класификација на квалитет на банки, а во функција на управување со кредитниот ризик.
 - ❖ Критериуми за избор на конкретен депозитен аранжман: стапка на принос – каматна стапка, вид на каматна стапка (фиксна или варијабилна), валута, рок до доспевање, посебни клаузули во договорот и сл.

Белешки кон финансиските извештаи

3 Управување со ризици (продолжение)

А Кредитен ризик (продолжение)

При избор на инструмент, особено се има предвид валутата на инструментот, за што изборот се врши согласно направената анализа на односот меѓу:

-  каматните стапки на инструментите во денари и евра и
-  валутниот ризик, кој произлегува од оценката на веројатноста за промена во курсот на денарот и кој би резултирал во намалување на главнината на Друштвото под законски минималната главнина изразена во евра.

Кредитниот ризик кај вложувањата во депозити, Друштвото го следи преку постојана анализа на способноста на банките да ги исполнат обврските кон Друштвото кои произлегуваат од договорот помеѓу договорените страни.

Менаџментот на Друштвото е на став дека со законските ограничувања и определбата да се чуваат хартиите од вредност на неопределен рок, со можност за нивно оттуѓување кога за тоа ќе се јави потреба, може да управува со кредитниот ризик кај хартиите од вредност.

Со оглед на квалитетот на пласираните средства, раководството на Друштвото не очекува некоја од договорените страни да не ги исполни обврските.

На денот на составување на Билансот на состојба, концентрацијата на кредитниот ризик е претставена преку долгорочни депозити кои се држат во ТТК Банка АД Скопје, Шпаркасе Банка АД Скопје, Уни Банка АД Скопје, Стопанска Банка АД Битола, Стопанска Банка АД Скопје, Прокредит Банка АД Скопје, Комерцијална Банка АД Скопје, Централна Кооперативна Банка АД Скопје и Силк Роуд Банка АД Скопје, краткорочен депозит во Стопанска Банка АД Битола, ТТК Банка АД Скопје и Капитал Банка АД Скопје и депозити со рок на доспевање до 3 месеци кои се држат во Силк Роуд Банка АД Скопје и Стопанска Банка АД Битола, како и преку државни обврзници.

А.1. Максимална изложеност на кредитен ризик пред давање колатерал или други кредитни зголемувања

	Максимална изложеност	
	31 декември 2021	31 март 2022
Пласмани во банки - депозити	325.500.000,00	328.900.000,00
Хартии од вредност		
- Должнички инструменти	348.076.073,00	381.765.397,00
	673.576.073,00	710.665.397,00

Белешки кон финансиските извештаи

3 Управување со ризици (продолжение)

А Кредитен ризик (продолжение)

Раководството е убедено во неговата способност да води контрола и да одржува минимална изложеност на кредитен ризик на Друштвото, која произлегува од портфолиото на депозити и вложувања во хартии од вредност.

А.2. Анализа на финансиските инструменти според видот на каматната стапка

	Фиксна каматна стапка	Варијабилна каматна стапка	Вкупно
Пласмани во банки – депозити	287.900.000,00	41.000.000,00	328.900.000,00
Хартии од вредност - Должнички инструменти	381.765.397,00		381.765.397,00
Вкупно 31 март 2022	669.665.397,00	41.000.000,00	710.665.397,00
Пласмани во банки – депозити	284.500.000,00	41.000.000,00	325.500.000,00
Хартии од вредност - Должнички инструменти	348.076.073,00		348.076.073,00
Вкупно 31 декември 2021	632.576.073,00	41.000.000,00	673.576.073,00

А.3. Депозити и хартии од вредност

Депозитите и хартиите од вредност се дадени подолу:

	31 декември 2021		31 март 2022	
	Хартии од вредност	Депозити во банки	Хартии од вредност	Депозити во банки
Ниту се достасани ниту оштетени	348.076.073,00	325.500.000,00	381.765.397,00	328.900.000,00
Нето	348.076.073,00	325.500.000,00	381.765.397,00	328.900.000,00

Белешки кон финансиските извештаи

3 Управување со ризици (продолжение)

А Кредитен ризик (продолжение)

За целите на следење на кредитниот ризик, Друштвото ги анализира Депозитите врз основа на категоризација на банките која ја врши Народната банка на Република Северна Македонија. Според категоризацијата, големи банки се банки со вкупна актива над 44,1 милијарди МКД, средни банки се банки со вкупна актива од 11 милијарди МКД до 44,1 милијарди МКД и мали банки се банки со вкупна актива помала од 11 милијарди МКД.

Друштвото има вложувања во депозити во големи, средни и мали банки како што е прикажано подолу:

	31 декември 2021	31 март 2022
Депозити во големи банки	108.000.000,00	96.000.000,00
Депозити во средни банки	162.500.000,00	176.500.000,00
Депозити во мали банки	55.000.000,00	56.400.000,00
	325.500.000,00	328.900.000,00

А.4. Должнички инструменти

Издавач на должничките инструменти е Република Северна Македонија. На следнава табела е дадена анализа на должничките инструменти според нивниот издавач:

31 март 2022	Обврзници	Вкупно
Република Северна Македонија	381.765.397,00	381.765.397,00
Вкупно	381.765.397,00	381.765.397,00
31 декември 2021	Обврзници	Вкупно
Република Северна Македонија	348.076.073,00	348.076.073,00
Вкупно	348.076.073,00	348.076.073,00

3 Управување со ризици (продолжение)

А Кредитен ризик (продолжение)

А.4. Должнички инструменти (продолжение)

Издавачот на должничките инструменти има ББ+ кредитен рејтинг за долгорочно задолжување според Fitch рејтинг агенцијата.

Финансиските инструменти, мерени по фер вредност, се прикажани во следните нивоа на хиерархија, врз основа на начинот на одредување на објективната вредност. Ниво 1 – Државни обврзници кои имаат објективна вредност и активен пазар и Ниво 2 – објективната вредност се одредува врз основа на пазарни претпоставки. Во ниво 1 се класификувани обврзници за денационализација. Во ниво 2 се класификувани континуирани обврзници, кои немаат активен пазар. Овие обврзници имаат котација на Македонска берза, но интерес за тргување со овие обврзници нема или е незначително. Објективната вредност на овие инструменти е проценета врз основа на параметри како што се каматните стапки и дисконтираните идни парични текови користејќи ги стапките кои се тековно важечки за должнички инструменти под слични услови, кредитниот ризик и периодот на доспевање.

31 март 2022	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3
Должнички инструменти - Државни обврзници	121.930.677,00	227.563.300,00	-
Вкупно	121.930.677,00	227.563.300,00	-
31 декември 2021	Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3
Должнички инструменти - Државни обврзници	122.206.893,00	225.869.180,00	-
Вкупно	122.206.893,00	225.869.180,00	-

А.5. Концентрација на ризикот на финансиските средства со кредитна Изложеност

(а) Географски регион

Следнава табела ја анализира кредитната изложеност по географски региони.

3 Управување со ризици (продолжение)

А Кредитен ризик (продолжение)

А.5. Концентрација на ризикот на финансиските средства со кредитна изложеност (продолжение)

	Држави од ЕУ	Европски држави кои не се членки на ЕУ	Република Северна Македонија	Вкупно
Пласмани во банки - депозити	-	-	328.900.000,00	328.900.000,00
Хартии од вредност - должнички инструменти	-	-	381.765.397,00	381.765.397,00
31 март 2022	-	-	710.665.397,00	710.665.397,00
Пласмани во банки - депозити	-	-	325.500.000,00	325.500.000,00
Хартии од вредност - должнички инструменти	-	-	348.076.073,00	348.076.073,00
31 декември 2021			673.576.073,00	673.576.073,00

Б Пазарен ризик

Пазарен ризик е ризикот дека промените во пазарните цени, како промена во каматните стапки, промена во цените на капиталот и девизните курсеви ќе влијаат на приходите на Друштвото или на вредноста на поседуваните финансиски инструменти. Друштвото ги проценува пазарните ризици и максималните загуби кои можат да се очекуваат, а кои се базираат на претпоставки за различни промени на пазарните услови. Раководството на Друштвото поставува граници за ризикот кој што може да се прифати и којшто редовно се следи.

Б1 Валутен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакции во странска валута. Изложеноста на валутен ризик, во најголема мера произлегува од вложувањата во финансиски инструменти, поточно должнички хартии од вредност, и се манифестира преку влијание на вредноста на хартиите од вредност деноминирани во странска валута кои се чуваат во портфолиото расположиви за продажба. Друштвото го следи и управува со валутниот ризик преку месечна анализа на портфолиото на Друштвото.

3 Управување со ризици (продолжение)

Б Пазарен ризик (продолжение)

Б1 Валутен ризик (продолжение)

На 31 март 2022 година, Друштвото има средства и обврски искажани во ЕУР и тоа:

- S државни обврзници во ЕУР или деноминирани во ЕУР во износ од 4.406.096,57 ЕУР вклучени во позицијата: Финансиски средства расположливи за подажба,
- S државни обврзници во ЕУР или деноминирани во ЕУР во износ од 523.079,99 ЕУР вклучени во позицијата: Финансиски средства кои се чуваат до доспевање
- S недоспеани камати на државни обврзници во износ од 64.120,09 ЕУР вклучени во позицијата: Пресметани приходи што не можеле да бидат фактурирани,
- S девизна сметка во износ од 523.460,96 ЕУР, вклучена во позицијата: Парични средства и парични еквиваленти и
- S одложени даночни обврски во износ од 51.002,32 ЕУР нето, вклучени во позицијата: Долгорочни одложени даночни обврски.

На 31 март ако курсот зајакне/ослабне за 5% во однос на ЕУР, а останатите променливи останат исти, капиталот на Друштвото ќе се зголеми/намали за околу 16,9 милиони МКД, најмногу како резултат на курсните разлики на државни обврзници.

Б2 Каматен ризик

Ризикот од промена на каматните стапки е застапен кај активата на Друштвото, поточно кај вложувањата во депозити и хартии од вредност, наспроти пасивата каде во досегашното работење нема каматоносни обврски, или истите се незначителни.

Друштвото управува со каматниот ризик преку следење на трендовите на каматните стапки, пресметка и следење на просечните каматни стапки, проценка на идните движења на каматните стапки, адекватно структурирање на инвестирањата на слободните парични средства и склучување на договори со фиксни приноси.

Друштвото го следи каматниот ризик кај финансиските инструменти врз основа на месечните информации за структурата на портфолиото од аспект на висината на каматната стапка, видот на каматната стапка (фиксна/варијабилна), видот на издавачот (поврзани/ неповрзани субјекти) како и просечната каматна стапка.

На 31 март 2022 година, Друштвото нема каматоносни обврски, додека каматоносната актива се состои од државни обврзници со фиксна ефективна каматна стапка, долгорочни и краткорочни депозити со фиксна и варијабилна каматна стапка.

Просечната каматна стапка на депозитите на 31 март 2022 изнесува 1,79%.

Учеството на депозитите со фиксна каматна стапка во вкупните депозити заклучно со 31 март 2022 е 87,53%.

3 Управување со ризици (продолжение)

Б Пазарен ризик (продолжение)

Б2 Каматен ризик (продолжение)

На 31 март доколку каматните стапки на депозитите со променлива каматна стапка се помали/поголеми за 0,5 пп а останатите променливи останат исти, добивката на Друштвото ќе се намали/зголеми за околу 205 илјади МКД.

Б3 Ценовен ризик

Друштвото е изложено на ценовен ризик поради промена на објективната вредност на должничките хартии од вредност – државни обврзници класифицирани во портфолиото расположливи за продажба. Ефектот од промената на објективната вредност директно не влијае на резултатот од тековното работење.

За управување со ризикот од промена на цената на инвестициите во должнички инструменти Друштвото го диверзифицира своето портфолио.

Ако цените на должничките хартии од вредност, се зголемат/намалат за 2% на 31 март 2022 година, а сите други варијабли останат исти, капиталот на Друштвото ќе се зголеми/намали за околу 7,6 милиони МКД.

В Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик претставува веројатност од случување на негативни настани кои ќе доведат до неможност Друштвото да ги исполнува достасаните обврски.

Друштвото има воспоставено постапка за управување со ликвидносниот ризик на месечно ниво и известува за месечната и кварталната ликвидносна позиција. Одржувањето на соодветно ниво на ликвидни средства е под влијание и на законските барања, односно барањата на регулаторот за одржување на задолжителни ликвидни средства во износ утврден како % од главнината на Друштвото.

Во досегашното работење Друштвото било во можност да ги подмири сите доспеани обврски. Сите финансиски обврски на Друштвото доспеваат во рок од една година по 31 март 2022, освен обврските по основ на долгорочни резервирања за бенефити на вработени.

Г Оперативен ризик

Оперативниот ризик е специфичен вид на ризик кој што настанува заради недостатоци или грешки при делувањето на внатрешните процеси, системи, луѓе или заради надворешни настани. Дефиницијата го вклучува и правниот ризик, а не го вклучува стратешкиот ризик и ризикот од губење на угледот (репутација).

3 Управување со ризици (продолжение)

Г Оперативен ризик (продолжение)

Управувањето со оперативниот ризик е регулирано со Политиката за управување со ризици на Сава пензиско друштво а.д. Скопје и со Методологијата за управување со ризици на Сава пензиско друштво а.д. Скопје, каде е пропишана постапката за идентификација, оценка, следење и совладување на оперативните ризици, како и евиденција и известување за несакани настани од кои произлегуваат оперативни ризици во работењето на Друштвото.

Процесот на управување со оперативните ризици се подобрува во континуитет преку подготовка на нови интерни акти со кои се уредува ова поле. Усвоена е нова Методологија за управување со ризици на Сава пензиско друштво а.д. Скопје со која покрај останатите видови на ризици е дефиниран и процесот на управување со оперативни ризици на Друштвото. Со Методологијата е уреден и процесот на пријава на реализирани несакани настани како и контролните механизми за митигација на идентификуваните ризици. Редовно се спроведуваат обуки на вработените за да се запознаат со процесот на управување со ризици на Друштвото.

Д Управување со капитал

Политиката на Друштвото е да одржува стабилност на капиталната база со цел да се задоволат законските барања, да се задржи довербата на пазарот и да се одржи идниот развој на бизнисот.

Според законските барања, капиталот на Друштвото треба да изнесува најмалку 9,8 милиони ЕУР, од моментот кога средствата на двата фонда со кои управува ќе надминат 800 милиони ЕУР. На 31.03.2022 година, вредноста на двата фонда изнесува ЕУР 814,8 милиони, а капиталот на Друштвото, во износ од ЕУР 10,6 милиони е повисок од законски минималниот (ЕУР 9,8 милиони), за 0,8 милиони ЕУР.

Ѓ Објективна вредност

Друштвото има финансиски средства кои вклучуваат парични средства и парични еквиваленти, депозити, должнички хартии од вредност расположливи за продажба и останати побарувања. Друштвото има финансиски обврски кои вклучуваат обврски кон добавувачи и други обврски. Објективните вредности на овие финансиски инструменти не се материјално различни од нивната сметководствена вредност. Прикажаните вредности на паричните средства и парични еквиваленти, останатите побарувања, обврските кон добавувачи и останати обврски не се материјално различни од нивната објективна вредност како резултат на нивниот краток рок на достасување.

Должничките хартии од вредност расположливи за продажба се водат по објективна вредност со промени во објективна вредност евидентирани во капиталот. Поради тоа нивната сметководствена вредност е еднаква на нивната објективна вредност. Депозитите и хартиите од вредност кои се чуваат до доспевање имаат каматна стапка која е приближна на пазарната каматна стапка. Затоа нивната сметководствена вредност не е материјално различна од нивната објективна вредност.

Белешки кон финансиските извештаи**4 Проценки при примена на сметководствените политики**

Друштвото врши проценки и претпоставки кои влијаат на презентираниите износи на средствата и обврските. Друштвото врши резервирања на трошоци кои се однесуваат на тековната година кои земајќи ги во предвид искуството од минатото, очекувањата за идните настани и влијанието на други фактори, се верува дека се разумни.

Информациите во врска со расудувањето направени од страна на менаџментот и критичните проценки во примената на сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија кои имаат значајно влијание на финансиските извештаи се прикажани во следниве белешки:

Белешка 3А – кредитен ризик – вреднување на финансиските инструменти.

5 Приходи од управување со задолжителен/доброволен фонд

	Задолжителен фонд 31 март 2021	Задолжителен фонд 31 март 2022
Приходи од надоместок од придонеси	20.079.074,00	21.867.076,00
Приходи од надоместок за управување	37.417.792,00	43.229.811,00
Приходи од надоместок за премин	925,00	925,00
	57.497.791,00	65.097.812,00
	Доброволен фонд 31 март 2021	Доброволен фонд 31 март 2022
Приходи од надоместок од придонеси	904.531,00	1.254.167,00
Приходи од надоместок за управување	3.516.045,00	3.192.963,00
Приходи од надоместок за премин	-	-
	4.420.576,00	4.447.130,00

Белешки кон финансиските извештаи

6 Расходи од управување со задолжителен/доброволен фонд

	Задолжителен фонд 31 март 2021	Задолжителен фонд 31 март 2022
Расходи за МАПАС	8.023.621,00	8.737.434,00
Расходи за чуварот на имот	3.596.678,00	3.797.370,00
Расходи за Фондот на ПИОСМ	1.085.376,00	1.197.644,00
Трошоци за трансакции	22.512,00	-
Трошоци за маркетинг	2.747.796,00	2.689.187,00
Трошоци за агенти	145.034,00	261.756,00
Останати трошоци за управување со фондот	286.386,00	284.400,00
	15.907.403,00	16.967.791,00

	Доброволен фонд 31 март 2021	Доброволен фонд 31 март 2022
Расходи за МАПАС	279.121,00	427.732,00
Расходи за чуварот на имот	521.643,00	631.550,00
Трошоци за трансакции	20.969,00	-
Трошоци за маркетинг	89.573,00	113.889,00
Трошоци за агенти	643.593,00	809.320,00
Останати трошоци за управување со фондот	12.867,00	15.600,00
	1.567.766,00	1.998.091,00

7 Трошоци за сировини и други материјали

	31 март 2021	31 март 2022
Потрошени сировини и материјали	17.604,00	67.821,00
Потрошена енергија	206.955,00	345.732,00
Потрошени резервни делови и ситен инвентар	0,00	0,00
	224.559,00	413.553,00

Белешки кон финансиските извештаи

8 Трошоци за услуги

	31 март 2021	31 март 2022
Поштенски, телефонски и интернет услуги	593.175,00	631.637,00
Услуги за одржување и заштита	1.297.618,00	1.455.813,00
Наемнини	1.516.066,00	1.496.070,00
Останати услуги	132.836,00	131.739,00
	3.539.695,00	3.715.259,00

9 Плати и надоместоци на плата и останати трошоци за вработените

	31 март 2021	31 март 2022
Трошоци за плати	10.803.286,00	11.414.181,00
Регрес за годишен одмор	246.996,00	334.800,00
Новогодишен надомест	226.395,00	310.887,00
Други лични примања по менаџерски договори	86.214,00	137.819,00
Трошоци за службени патувања	7.006,00	51.401,00
Трошоци за стручно образование	101.294,00	12.770,00
Доброволно здравствено осигурување	127.566,00	122.343,00
Доброволно пензиско осигурување	605.998,00	549.546,00
Останати трошоци за вработените	11.222,00	800,00
	12.215.977,00	12.934.547,00

10 Останати трошоци од работењето

	31 март 2021	31 март 2022
Банкарски провизии	33.791,00	46.818,00
Трошоци за осигурување	4.062,00	4.458,00
Правни, нотарски и ревизорски услуги	363.777,00	493.564,00
Услуги по договор за дело	894.435,00	774.797,00
Трошоци за репрезентација	29.761,00	67.139,00
Надоместоци на членови на НО	27.420,00	41.130,00
Такси, чланарини и други надоместоци	42.430,00	43.892,00
Трошоци за користење на лиценци	400.762,00	479.057,00
Трошоци за донација	40.000,00	262.729,00
Останати неспомнати трошоци од работење	139.352,00	131.079,00
	1.975.790,00	2.344.663,00

Белешки кон финансиските извештаи

11 Нематеријални средства

Набавна вредност	Софтвер и лиценци
Состојба на 01.01.2022	21.332.733,00
Нови набавки	0,00
Расходување	-
Состојба на 31.03.2022	21.332.733,00
Амортизација	
Состојба на 01.01.2022	18.383.868,00
Амортизација за годината	252.724,00
Расходување	-
Состојба на 31.03.2022	18.636.592,00
Сегашна вредност	
На 1 Јануари 2022	2.948.865,00
На 31 март 2022	2.696.141,00

На 31 март 2022 година, Друштвото нема дадено нематеријални вложувања под залог.

Белешки кон финансиските извештаи

12 Материјални средства

	Моторни возила	Компјутери	Мебел и останата опрема	Вкупно
Набавна вредност				
Состојба на 01.01.2022	6.080.891,00	9.634.825,00	4.057.909,00	19.773.625,00
Нови набавки	0,00	174.728,00	0,00	174.728,00
Расходување	-	-	0,00	0,00
Отуѓување/продажба на основни средства	-	0,00	-	0,00
Аванси за набавка на материјални средства	-	-	-	-
Состојба на 31.03.2022	6.080.891,00	9.809.553,00	4.057.909,00	19.948.353,00

	Моторни возила	Компјутери	Мебел и останата опрема	Вкупно
Исправка на вредност				
Состојба на 01.01.2022	3.361.122,00	7.724.040,00	3.653.052,00	14.738.214,00
Амортизација за годината	176.583,00	257.528,00	27.354,00	461.465,00
Расходување	-	-	0,00	0,00
Отуѓување/продажба на основни средства	-	0,00	-	0,00
Состојба на 31.03.2022	3.537.705,00	7.981.568,00	3.680.406,00	15.199.679,00

	Моторни возила	Компјутери	Мебел и останата опрема	Вкупно
Сметководствена вредност				
Состојба на 01.01.2022	2.719.769,00	1.910.785,00	404.857,00	5.035.411,00
Состојба на 31.03.2022	2.543.186,00	1.827.985,00	377.503,00	4.748.674,00

На 31 март 2022 година, Друштвото нема дадено материјални вложувања под залог.

Белешки кон финансиските извештаи

13 Хартии од вредност кои се чуваат до доспевање

	31 декември 2021	31 март 2022
Еврообврзница МАЦЕДО28	-	32.271.420,00
	-	32.271.420,00

14 Финансиски средства расположиви за продажба

	31 декември 2021	31 март 2022
Расположиви за продажба:		
Обврзници за денационализација РМ 13	3.070.073,00	3.042.416,00
Обврзници за денационализација РМ 14	16.740.782,00	16.759.254,00
Обврзници за денационализација РМ 15	14.395.038,00	14.410.922,00
Обврзници за денационализација РМ 16	4.366.579,00	4.349.430,00
Обврзници за денационализација РМ 18	17.819.438,00	17.839.126,00
Обврзници за денационализација РМ 19	36.438.143,00	36.149.714,00
Обврзници за денационализација РМ 20	29.376.840,00	29.379.815,00
Континуирана ДО2014/18-0824дк	2.282.365,00	2.284.502,00
Континуирана ДО2015/18-0525дк	16.281.858,00	16.298.566,00
Континуирана ДО2015/35-0825дк	2.236.315,00	2.238.463,00
Континуирана ДО2016/03-0131дк	50.004.117,00	50.044.161,00
Континуирана ДО2016/23-1031дк	6.145.023,00	6.150.114,00
Континуирана ДО2017/05-0132дк	1.819.965,00	1.821.521,00
Континуирана ДО2017/08-0332дк	4.841.159,00	4.845.792,00
Континуирана ДО2017/14-0532дк	2.302.993,00	2.305.261,00
Континуирана ДО2017/19-0732дк	12.006.279,00	12.017.532,00
Континуирана ДО2017/20-0732дк	15.593.298,00	15.607.786,00
Континуирана ДО2017/27-0932дк	4.777.290,00	4.781.501,00
Континуирана ДО2017/32-1032дк	2.384.039,00	2.386.096,00
Континуирана ДО2019/02-0149дк	23.993.351,00	24.015.403,00
Континуирана ДО2019/11-0834дк	1.323.724,00	1.325.095,00
Континуирана ДО2019/12-0934	28.641.858,00	28.641.858,00
Континуирана ДО2019/15-1134	31.954.891,00	33.515.211,00
Континуирана ДО2019/16-1234дк	3.777.875,00	3.781.658,00
Континуирана ДО2020/02-0235	15.502.780,00	15.502.780,00
	348.076.073,00	349.493.977,00

Белешки кон финансиските извештаи

15 Дадени кредити, депозити и кауции

	31 декември 2021	31 март 2022
Долгорочни депозити	243.000.000,00	245.000.000,00
	243.000.000,00	245.000.000,00

Долгорочните депозити се пласирани во:

- S Шпаркасе Банка АД Скопје со оригинален рок на доспевање од 3 години и 2 години и каматни стапки од 1,2%, 2,10% и 0,7%,
- S Уни Банка АД Скопје со оригинален рок на доспевање од 5 години и каматна стапка од 4%,
- S Силк Роуд Банка АД Скопје со оригинален рок на доспевање од 3 години и 2 години и каматни стапки од 2% и 1,8%,
- S Стопанска Банка АД Скопје со оригинален рок на доспевање од 3 години и каматни стапки од 2,3% и 0,71%,
- S Прокредит Банка АД Скопје со оригинален рок на доспевање од 2 години и каматна стапка од 2% и 2,05%,
- S ТТК Банка АД Скопје со оригинален рок на доспевање од 2 години и каматна стапка од 0,75%,
- S Стопанска банка АД Битола со оригинален рок на доспевање од 3 години и каматна стапка од 1,6% и 1,3%,
- S Комерцијална банка АД Скопје со оригинален рок на доспевање од 3 години и каматна стапка од 0,88% и
- S Централна Кооперативна Банка АД Скопје со оригинален рок на доспевање од 3 години и 2 години и каматна стапка од 1,3% и 2,10%.

16 Депозити и хартии од вредност – парични еквиваленти

	31 декември 2021	31 март 2022
Депозит со рок на доспевање до 3 месеци	52.500.000,00	53.900.000,00
	52.500.000,00	53.900.000,00

Депозити со рок на доспевање до 3 месеци се краткорочни депозити во неколку банки на кои Друштвото има можност за слободни уплати и повлекување на средствата и кои ги користи за управување со ликвидноста. Тие се пласирани во:

- S Силк Роуд Банка АД Скопје со каматна стапка од 0,9% и
- S Стопанска Банка АД Битола со каматна стапка од 1,55%.

Белешки кон финансиските извештаи

17 Краткорочно орочени средства

	31 декември 2021	31 март 2022
Краткорочни депозити	30.000.000,00	30.000.000,00
	30.000.000,00	30.000.000,00

Краткорочните депозити се пласирани во:

- ТТК Банка АД Скопје со оригинален рок на доспевање од 1 година и каматна стапка од 0,35%,
- Капитал Банка АД Скопје оригинален рок на доспевање од 1 година и каматна стапка од 2,5% и
- Стопанска Банка АД Битола со оригинален рок на доспевање од 1 година и каматна стапка од 0,80%.

18 Пресметани приходи што не можеле да бидат фактурирани

	31 декември 2021	31 март 2022
Управувачка провизија	15.327.616,00	15.548.413,00
Недоспеана камата на државни обврзници	5.629.378,00	4.782.398,00
Недоспеана камата на депозити	2.065.184,00	2.511.153,00
	23.022.178,00	22.841.964,00

19 Запишан основен капитал кој е уплатен

	31 декември 2021	31 март 2022
Акционерски капитал – обични акции	130.001.478,00	130.001.478,00
	130.001.478,00	130.001.478,00

Белешки кон финансиските извештаи

19 Запишан основен капитал кој е уплатен (продолжение)

Акционерскиот капитал на Друштвото на 31 март 2022 се состои од 21.200 обични акции (31 декември 2021 година: 21.200 обични акции). Номиналната вредност по акција изнесува ЕУР 100 исказана во денарска противвредност по среден курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на издавањето на одобрението за работа на Друштвото. Акциите носат право на глас во Собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата односно стечајната маса на Друштвото. Секоја акција на имателот му обезбедува право на еден глас.

Акционер	Број на акции	Вредноста на акција во ЕУР	Вредност во ЕУР	Учество во %
Позаваровалница Сава ДД	21.200	100	2.120.000	100%
ВКУПНО	21.200		2.120.000	

20 Трансакции со поврзани субјекти

Салдата и вкупниот обем на остварени трансакции со поврзаните субјекти на 31.03.2022 се следниве:

Сава Осигурување АД Скопје

Трошоци и приходи	31 март 2021	31 март 2022
Осигурување на материјални средства - опрема	4.062,00	4.458,00
Доброволно здравствено осигурување	115.089,00	137.898,00
Премии за осигурување на менаџери	33.274,00	31.785,00
Агентски трошоци		130.513,00
Побарувања и обврски	31 декември 2021	31 март 2022
Обврски за извршени услуги	450.736,00	305.123,00

Обврската спрема Сава Осигурување АД Скопје во износ од 305.123,00 МКД произлегува од фактурите со број Ф-133368/21, Ф-155539/21 од 2021 година и Ф-129867/22, Ф-47068/22, Ф-47058/22, Ф-36267/22 од 2022 година.

Белешки кон финансиските извештаи

20 Трансакции со поврзани субјекти (продолжение)

Сава Осигурување АД Скопје – трансакции во период 01.01.2022-31.03.2022 година

Основ за трансакција	По документ број	Датум на трансакција	Износ
Агентска провизија	01/2022	18.2.2022	130.513,00
Полиса за осигурување	Ф-36267/22	11.3.2022	6.279,00
Полиса за осигурување	Ф-47068/22	31.3.2022	13.082,00
Полиса за осигурување	Ф-47058/22	31.3.2022	37.050,00
Полиса за осигурување	03/2022	31.3.2022	9.521,00
Полиса за осигурување	Ф-166272/21	31.3.2022	220,00

Заваровалница Сава ДД

Трошоци и приходи	31 март 2021	31 март 2022
Наем на ИТ инфраструктура	22.470,00	-
Однапред платени трошоци	31 март 2021	31 март 2022
Наем на ИТ инфраструктура	67.409,00	-

Позаваровалница Сава д.д Љубљана

Трошоци и приходи	31 март 2021	31 март 2022
Префактурирање на т-ци за лиценца	28.992,00	35.252,00
Побарувања и обврски	31 декември 2021	31 март 2022
Обврски за дивиденда	-	67.650.000,00

Позаваровалница Сава д.д. Љубљана - трансакции во период 01.01.2022-31.03.2022 година

Основ за трансакција	По документ број.	Датум на трансакција	Износ
Користење на лиценца за софтвер за интерна ревизија	P-R22-0059	11.02.2022	119.409,00

Вкупните надомести на членовите на Надзорниот одбор, кои не се вработени во Друштвото се како што следува:

	31 март 2021	31 март 2022
Надомести за членови на Надзорен одбор (надворешни лица)	27.420,00	41.130,00

Белешки кон финансиските извештаи

20 Обврски по основ на оперативен лизинг

Обврските по основ на оперативен лизинг произлегуваат од договорите за оперативен лизинг со НЛБ Банка АД Скопје.

	31 декември 2021	31 март 2022
До една година	3.395.000,00	5.820.000,00
Од една година до пет години	-	7.760.000,00
Над пет години	-	-
Вкупно	3.395.000,00	13.580.000,00

21 Настани по датумот на билансот

Не постојат материјално значајни настани што се случиле по датумот на известување, а кои би требало да се обелоденат во овие финансиски извештаи.